



До  
ГРАВЕ Осигурување Неживот

Ул.Пиринска 23/1-1-5 Скопје  
Тел 02 3 215 515  
info@grawe.mk

Скопје

Јас \_\_\_\_\_ роден \_\_\_\_\_ со л.кар.бр. \_\_\_\_\_ со  
адреса \_\_\_\_\_, сопственик на моторно возило  
марка \_\_\_\_\_ тип \_\_\_\_\_ бр.на шасија \_\_\_\_\_ година  
на производство \_\_\_\_\_ со рег.бр. \_\_\_\_\_ заведено под штета  
бр. \_\_\_\_\_ оштетено во сообраќајна незгода на ден \_\_\_\_\_ ја давам  
следната

**ИЗЈАВА**  
**ЗА УПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА ОБЕШТЕТУВАЊЕ ЗА МАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА**

Согласен сум средствата за обештетување што ми следат по пријавата заведена под бр. \_\_\_\_\_ во ГРАВЕ Осигурување Неживот, компанијата да ги префрли на сервисот \_\_\_\_\_ кој го поправи возилото и го врати во поранешната – возна состојба.

Изјавител,

Скопје,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, 20 \_\_\_\_ год.